



## **СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ**

<b>Службен гласник на Општина Свети Николе</b>  <b>Излегува по потреба</b>	<b>31.03. 2017 година</b> <b>ден месец година</b> <b>Свети Николе</b> <b>Број 4</b>	<b>ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА</b> <b>Трезорска сметка 10000000063010</b> <b>Буџетски корисник 7630140762- 630-10</b>
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучок за усвојување Годишна сметка на Општинска установа Народен Музеј Свети Николе за 2017 година бр.0801- 194 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

**Бр.0901-207**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК** **за усвојување на Годишна сметка на Општинската установа** **Народен Музеј Свети Николе за 2016 година**

1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои Годишната сметка на Општинската установа Народен Музеј Свети Николе за 2016 година на седницата одржана на ден 31.03.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0801 - 194**  
**31. 03. 2017 година**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**

**Свети Николе****Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување цени за продажба на трговски добра (стоки) и услуги на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе бр.0801- 195 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

**Бр.0901-207/2**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ,, бр.5/02), ) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година донесе

### **О Д Л У К А**

**за давање согласност на Одлуката за утврдување цени за продажба на трговски добра (стоки) и услуги на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе**

#### **Член 1**

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлуката за утврдување цени за продажба на трговски добра (стоки) и услуги на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе бр. 0202-78/2 Од 24.03. 2017 година, донесна од Управниот Одбор на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе

#### **Член 2**

Оваа одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,

**Бр.0801 - 195**  
**31.03.2017 година**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**

Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донес

### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност на Одлуката за отстапување на надоместок за погреб на покоен бр.0801- 196 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

**Бр.0901-207/3**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ,, бр.5/02), ) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година донесе

### О Д Л У К А

**за давање согласност на Одлуката за отстапување на надоместок за погреб на покоен**

#### Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлуката за отстапување на надоместок за погреб на покоен бр.0202 – 78/3 од 24.03.2017 година, донесена од Управниот Одбор на ЈП „Погребални услуги.

#### Член 2

Оваа одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 196**  
**31.03.2017 година**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**

Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за именување на член во Управниот одбор на Општинска јавна установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,, Свети Николе бр.0801- 197 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

Бр.0901-207/4  
31.03. 2017 година  
Свети Николе

Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 96 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ,, бр. 98/00 . . . 65/04), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 31. 03. 2017 година донесе

### РЕШЕНИЕ

за именување на член во Управниот одбор на Општинска јавна установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,, Свети Николе

2. За член во Управниот одбор на Општинска јавна установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,, Свети Николе од Советот на родители се именува:

- Даниела Петкова

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр. 0801 -197**  
**31.03.2017 година**  
**Свети Николе**

**Претседател**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука измена и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови за 2017 година на територијата на Општина Свети Николе бр.0801- 198 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

**Бр.0901-207/5**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/16), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.03.2017 година донесе:

### **ОДЛУКА**

**измена и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови за 2017 година на територијата на Општина Свети Николе**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се менува и дополнува Годишната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2017 година.

#### **Член 2**

Изработка на УПВНМ Трстеник за викенд населба, КП 1346/1, КП 1345, КП 1335, КП 1336, КП 1334/1 и КП 1337, КО Трстеник, со намена А4 – времено сместување, со површина од 0,55 ха.

**Бр. 0801-198**

**31.03. 2017 година  
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,  
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Даме Груев,, с. Ерџелија бр.0801- 199 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

**Бр.0901-207/6  
31.03. 2017 година  
Свети Николе**

**Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31. 03. 2017 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Даме Груев,, с. Ерџелија**

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Даме Груев,, с. Ерџелија за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 199  
31.03. 2017 година  
Свети Николе**

**Претседател,  
на Совет на Општина Свети Николе  
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

За објавување на бр.0801- 200 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

**Бр.0901-207/7**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02) в.в. со член 601 став 2 од Законот за облигационите односи („Службен весник на РМ бр,,18/1)Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.03.2017 -донесе

**О Д Л У К А****за ослободување од закупнина****Член 1**

СЕ ОСЛОБОДУВА од плаќање на четири месечни закупнини ДТУ „С и М,, ДООЕЛ – Свети Николе - пицерија “ЛЕА” заради оштетување на закупениот деловен простор од пожар настанат на ден 17.11.2016 година поради виша сила.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во” Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0801-200**

**Совет на Општина Свети Николе**

**31.03. 2017 година**

**Претседател,**

**Свети Николе**

**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за ослободување од закупнина на Ројал – 08 ДООЕЛ подружница кафе „Плаза,, бр.0801- 201 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

**Бр.0901-207/8**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02) в.в. со член 601 став 2 од Законот за облигационите односи („Службен весник на РМ бр,,.18/2001)Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.03.2017 –донесе

## **О Д Л У К А**

### **за ослободување од закупнина**

#### **Член 1**

СЕ ОСЛОБОДУВА од плаќање на две месечни закупнини “Ројал-08” ДООЕЛ – Свети Николе - подружница Кафе “ПЛАЗА” заради оштетување на закупениот деловен простор од пожар настанат на ден 17.11.2016 година поради виша сила.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во” Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0801-201**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**



За објавување на Заклучок за иницијативата за намалување на цената за користење на јавна површина и користење на јавна површина во зимниот период поднесена од група приватни стопанственици од Свети Николе бр.0801- 202 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

**Бр.0901-207/9**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

—

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 в.в. со член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), како и Одлуката за начинот и условите за поставување урбана опрема за вршење дејност на јавни површини на територијата на Општина Свети Николе бр.0701-117 од 31.01.2014 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за иницијативата за намалување на цената за користење на јавна површина и користење на јавна површина во зимниот период поднесена од група приватни стопанственици од Свети Николе**

#### **Член 1**

Советот на Општина Свети Николе не го прифати Барањето со кое се иницира намалување на цената за користење на јавна површина како и користење на јавна површина во зимниот период поднесено од "РОЈАЛ-08" ДООЕЛ, ДТУ "С и М" ДООЕЛ, "ВЕСТ" ДООЕЛ, Слаткарница "ПАРК" ДООЕЛ и "ВА-ГО МИСТЕР ЕКСЛУЗИВ" ДООЕЛ сите од Свети Николе.

#### **Член 2**

Советот на Општина Свети Николе дава мислење дека досегашниот начин на давање на користење на просторот пред деловните простории е правилен и дека правилно е определена висината на цената од 07,00 денари по метар квадратен дневно бидејќи тоа преставува средна цена според Тарифата за комунални такси Тарифен број 3 каде што е предвидена горна граница од 15,00 денари по метар квадратен.

Во одос на барањето за користење на јавна површина во зимниот период Советот на Општина Свети Николе има негативен став бидејќи може да дојде до злоупотребување на просторот со поставување на подвижни објекти што ќе бидат трајно прицврстени за подлогата и со тоа ќе се спречува или отежнува користењето на деловните згради, односно нивната функција на работење, а исто така може да дојде до намалување на пропишаната проодна површина.

#### **Член 3**

Се препорачува користењето на јавна површина субјектите да го вршат на основа на добро направена процена и финасиска анализа и на начин кој што ќе биде најисплатлив без при тоа да имаат финансиски тешкотии во работењето.

#### Член 4

Овој Заклучок стапува на сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

**Број 0801-202**  
**31.03. 2017 год.**  
**Свети Николе**

**Совет на општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

#### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе бр.0801- 203 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

**Бр.0901-207/10**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31. 03. 2017 година донесе

#### ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на Годишен план за вработување на**  
**СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе**

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 203**

**Претседател,**

**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на Ј.О.У.Д.Г. „Рахилка Гонева,, Свети Николе бр.0801- 204 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

**Бр.0901-207/11**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31. 03. 2017 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК** **за усвојување на Годишен план за вработување на** **ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе**

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 204**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2017 година бр.0801- 205 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

**Бр.0901-207/12**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.Весник на РМ бр.64/2005,4/2008,103/2008,156/2009,95/2010,180/2011, 171/2012,192/2015 и 167/2016) Советот на Општина Свети Николе на 74-та седница одржана на 31.03.2017 година, донесе

## О Д Л У К А

За проширување на средствата на Буџетот на Општина **СВЕТИ НИКОЛЕ**  
За **2017** година

### Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина **СВЕТИ НИКОЛЕ**  
за **2017** година, на следниот начин :

Потпрограма Потставка	САМОФИНАН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
--------------------------	------------	---------	---------	---------

Се зголемуваат приходите на следните потаставки :

**00**

725922 Приходи од осигурување на имот	450.000	0	0	0
---------------------------------------	---------	---	---	---

и се распредуваат на следните расходни потаставки :

**К20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ**

482930 Реконструкција на други објекти	450.000	0	0	0
----------------------------------------	---------	---	---	---

	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------	----------	----------

Бр. 0801-205

Претседател на Советот на  
Општината  
**ИЛИЈА СТОИЛЕВ с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за давање согласност на Одлуката за ослободување од плаќање на комунален надоместок на социјално загроени корисници на комунални услуги бр.0801- 206 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.03. 2017 година.

**Бр.0901-207/13**  
**31.03. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на чл. 36 став 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02), а во врска со чл. 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ,, бр. 38/96...25/15), Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.03.2017 година донесе

### **О Д Л У К А**

**за давање согласност на Одлуката за ослободување од плаќање на комунален надоместок на социјално загроени корисници на комунални услуги**

#### **Чл.1**

СЕ ДАВА согласност на Одлуката за ослободување од плаќање на комунален надоместок на социјално загроени корисници на комунални услуги усвоена од Управниот одбор на ЈКП „Комуналец,, со Одлука број 0202-128/1 од 31.03.2017година.

#### **Чл.2**

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

**Број 0801-206**  
**31.03. 2017 год.**  
**Свети Николе**

**Совет на општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Илија Стоилев с.р.**

## СОДРЖИНА

1.Годишна сметка на Општинската установа Народен Музеј Свети Николе за 2016 година. . . . .	стр.1
2.Согласност на Одлуката за утврдување цени за продажба на трговски добра (стоки) и услуги на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе . . . . .	стр.2
3.Согласност на Одлуката за отстапување на надоместок за погреб на покоен. . . . .	стр.3
4.Решение за именување на член во Управниот Одбор на ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе . . . . .	стр.4
5.Измена и дополнување на Годишна Програма за изработка на урбанистички планови за 2017 на територија на Општина Свети Николе. . . . .	стр.5
6.Годишен план за вработување на ООУ „ Даме Груев,, с. Ерделија. . . . .	стр.6
7. Одлука за ослободување од закупнина на ДТУ „С и М,, ДООЕЛ Свети Николе пицерија „ЛЕА,, . . . . .	стр.7
8. Одлука за ослободување од закупнина на Ројал – 08 ДООЕЛ подружница кафе „Плаза,, . . . . .	стр.8
9. Заклучок за иницијативата за намалување на цената за користење на јавна површина и користење на јавна површина во зимниот период поднесена од група приватни стопанственици од Свети Николе . . . . .	стр.10
10.Годишен план за вработување за 2018 година на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе . . . . .	стр.11
11.Годишен план за вработување за 2018 година на Ј.О.У.Д.Г . „Рахилка Гонева,, Свети Николе . . . . .	стр.12
12.Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2017 година. . . . .	стр.13
13. Одлука за давање согласност на Одлуката за ослободување од плаќање на комунален надоместок на социјално загорени корисници на комунални услуги. . . . .	стр.14